

Република Македонија
Национална установа
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА
СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ

Бр. 01-374/1

31.12. 2013 год.

ШТИП

НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ
ШТИП

П Р А В И Л Н И К

за заштита од пожари , експлозии и опасни материи

Врз основа на член 75 став 2 од Законот за заштита и спасување ("Сл. весник на РМ" бр. 36/04, 49/04 и 86/08), член 1 од Законот за пожарникарство ("Сл. весник на РМ" бр. 67/04), член 1 од Уредбата за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари ("Сл. весник на РМ" бр. 98/05), член 14 став 1 точка 16и 39 од Статутот на Национална установа Завод и Музеј Штип, Управниот одбор донесе

П РА В И Л Н И К

за заштита од пожари, експлозии и опасни материи

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник во НУ Завод и Музеј Штип, (во натамошниот текст: Музејот) се уредува организацијата на заштита и спасувањето од пожари, експлозии опасни материи, правата и обврските на раководните структури и на работниците, мерките и активностите за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи стручните работи и оспособувањето за заштита и спасување од пожари експлозии и опасни материи, отстранување на причините за настанување на пожари, експлозии и опасни материи, јавување и постапки во случај на појава на пожар или експлозија, опремата и средствата за гаснење на пожари, спречување на ширење и гаснење на пожари, давање на помош и отстранување на последиците предизвикани од пожари, експлозии или опасни материи.

Член 2

Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи опфаќа мерки и активности од нормативен, оперативен, организационен, управен, надзорен, технички, образовно-воспитен и пропаганден карактер.

Член 3

Планирањето на мерките и активностите за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи се врши согласно потребите на Музејот, врз основа на законските, подзаконските прописи и општите акти на Музејот.

Член 4

Заштитата од пожари, експлозии и опасни материи се организира и спроведува во работниот и изложбениот простор на Музејот, друг работен простор надвор од Музејот и на возила кои се во сопственост на Музејот.

Член 5

Мерките и активностите за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи во Музејот, согласно своите надлежности и работните обврски ги спроведуваат: Управниот одбор, директорот, програмските директори и другите раководни лица во Музејот, стручно лице за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи и работниците.

Член 6

Музејот е должен да ги следи достигнувањата во заштитата и спасувањето од пожари и експлозии, па согласно потребите на Музејот да обезбедува финансиски и материјални средства за унапредување на заштитата и спасувањето од пожари и експлозии.

2. ПРАВА И ОБВРСКИ НА РАКОВОДНИТЕ СТРУКТУРИ И НА РАБОТНИЦИТЕ

2.1. Права и обврски на Управниот одбор

Член 7

Управниот одбор во врска со заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи ги врши следните работи:

- Донесува План за заштита и спасување со мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи во Музејот;
- Донесува Правилник за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи;
- Донесува одлуки и заклучоци во врска со заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи;
- По предлог на директорот, а согласно законските и подзаконските прописи, донесува одлуки за набавка на противпожарни средства и опрема;
- Донесува годишни планови за набавка на опрема и средства за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи;
- Ги разгледува поединечните и колективните барања, предлози, приговори и слично, кои се однесуваат на заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи и во врска со нив донесува соодветни одлуки;
- Ги разгледува предлозите и извештаите од директорот на Музејот;
- Ги разгледува актите донесени од надлежните инспектори за заштита и спасување од пожари експлозии и во врска со нив презема соодветни мерки;
- Врши и други работи од областа на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи утврдени со закон.

2.2. Права и обврски на директорот на Музејот

Член 8

Во врска со заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи директорот на Музејот е непосредно одговорен, а ги има следните права и должности:

- Подготвува план за заштита и спасување со мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи во Музејот;
- Се грижи за примена на мерките за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи.
- Се грижи за доследно спроведување на одлуките донесени од Управниот одбор, во врска со заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи;

- По барање на Управниот одбор, подготвува извештај за состојбата на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи во Музејот;
- Ги следи законските и подзаконските прописи и предлага мерки за унапредување на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи;
- Ја организира и координира заштитата од пожари, експлозии и опасни материи по објекти;
- Се грижи за оспособување на работниците за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи;
- Ги спроведува решенијата од инспекцискиот надзор и укажувањата;
- Врши надзор над спроведувањето на одредбите од овој Правилник и другите акти за заштита и спасување;
- Во случај на потреба за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи на движното културно наследство во Музејот, на стручните лица им издава соодветни наредби и укажувања;
- Ги разгледува информациите и укажувањата од стручното лице за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи и врз основа на истите презема соодветни мерки;
- Против работниците кои не се придржуваат кон мерките и прописите за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи и покренува соодветни постапки;
- Врз основа на потребите, а согласно законските прописи и општите акти на Музејот, одобрува набавки на средства и опрема за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи .
- Врши и други работи.

2.3. Права и обврски на програмските директори во Музејот

Член 9

Секој програмски директор во својот делокруг на работа, одговорен е за спроведување на мерките за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, со следните права и обврски:

- Предлага потребни мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи во Музејот;
- Учествува во изработка на планот за заштита и спасување со мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи;
- Во соработка со директорот на Музејот, се грижи за спроведување на мерките за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи во Музејот;
- Се грижи за навремено оспособување на работниците за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи;
- Се грижи за одржување на опремата и средствата за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи;
- Против работниците кои не ги почитуваат мерките за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, презема соодветни мерки;
- Во случај на опасност од пожар или експлозија, ја прекинува работата на работниците по работни места;

- За време на настанат пожар или експлозија го организира спасувањето на работниците, имотот и движното културно наследство;

- Во соработка со директорот на Музејот, се грижи за примена на законските и подзаконските прописи и одредбите од општите акти на Музејот, а во врска со заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи .

2.4. Права и обврски на раководителите на оддели/одделенија во Музејот

Член 10

Во врска со заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи раководителите во Музејот ги имаат следните права и обврски:

- Се запознава со предвидените мерки и средства за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи и води грижа за нивна примена;

- Во рамките на своите надлежности, ја координира и надгледува примената на мерките за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи по работни места;

- Во случај на гаснење на пожар, соработува со раководителот на акцијата, извршувајќи ги неговите наредби и барања и ги организира своите работници;

- Во текот на работењето проверува дали се преземени сите потребни мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи;

- Проверува дали е постапувано од страна на вработените согласно предвидените мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, односно дали не постои некаква опасност од пожар или експлозија;

- Во случај на непридржување на работниците кон мерките и средствата за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи ги предупредува и поднесува пријави до директорот на Музејот;

- Предлага потребни мерки и средства за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи;

- Секојдневно врши контрола и води грижа за примена на мерките за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, во просторот каде што е сместено движното културно наследство во Музејот.

2.5. Права и обврски на работниците

Член 11

Во врска со заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи, работниците во Музејот ги имаат следните права и должности:

- Да работат на работно место кое ги исполнува сите потребни услови за безбедна работа во поглед на заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи;

- Можат да работат само со средства за работа, на кои постојат сигурносни уреди за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи;

- Не смеат да внесуваат запаливи и експлозивни средства и материи без претходна дозвола од директорот на Музејот;

- Да се стекнуваат со потребни познавања од областа на заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи ;
- На непосредниот раководител , стручното лице за заштита и спасување од пожари и експлозии или кај директорот на Музејот да пријават секаква појава, која може да предизвика пожар или експлозија и да преземат навремени мерки за отстранување на причините за предизвикување на пожар;
- Поединечно или организирано да учествуваат во гасење на пожар и даваат помош во спречувањето на штети за време и после пожарот;
- Да ги применуваат прописите од областа на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи;
- Да се придржуваат кон знаците и упатствата за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, кои се поставени на работните места;
- Предлагаат можни мерки за успешно спроведување на заштитата од пожари, експлозии и опасни материи по работни места;
- Ја чуваат и внимателно се однесуваат кон опремата и средствата за гасење на пожари;
- Учествуваат во вежби за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи кои се организираат во Музејот и се оспособуваат за противпожарна заштита;
- Во случај на пожар или опасност од пожар или експлозии, да работат подолго од полното работно време.
- Работниците кои со овој Правилник и други акти на Музејот се задолжени да преземаат одредени мерки и активности за заштита и спасување од пожар и експлозии, а не го вршаат тоа, подлежат на одговорност согласно законските прописи.

2.6. Стручни работи за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи

Член 12

Стручните работи за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи во Музејот ги врши лице што го определува директорот, а кое ги има следните права и обврски

- Во соработка со директорот на Музејот се грижи за примена на законските и подзаконските прописи и општите акти за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи во Музејот;
- За утврдените недостатоци за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, го известува директорот на Музејот;
- Врши редовни контроли на системот за дојава на пожари и во случај на недостатоци или дефекти го известува директорот на Музејот и презема мерки за отстранување на истите;
- Врши проценка за можните опасности од пожари, експлозии и опасни материи во работниот, изложбениот простор и во кругот на Музејот;
- Предлага мерки за спречување и отстранување на опасностите од пожари, експлозии и опасни материи и пренесува наредби и налози за работа од директорот до вработените и надлежните за обезбедување на Музејот;
- Учествува во изработка на правилници, одлуки, заклучоци, упатства и други акти од областа на заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи;

- Изработува анализи, информации и извештаи за состојбата, проблемите и потребите за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи;
- Води евиденција за настанати пожари и експлозии во Музејот ;
- Согласно законските прописи и укажаните потреби, води грижи за редовно сервисирање на противпожарните апарати, хидранти, системите за заштита од пожар и видео надзор на Музејот;
- Врши редовна контрола на исправноста на опремата и средствата за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, предлага расходување на дотраената или оштетената и набавка на нова опрема и средства;

2.7. Права и обврски на работниците за обезбедувањето на Музејот

Член 13

Работниците за обезбедување на Музејот, во врска со заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи, ги имаат следните права и должности:

- За време на работата да вршат почести обиколки и контроли на сите работни простории, работилници, гаражи, дворното место, и друго;
- Континуирано да го следат надворешниот и внатрешниот простор од Музејот преку камерите за видео надзор - мониторинг систем;
- Ја проверуваат состојбата и исправноста на рачните противпожарни апарати, се грижат тие секогаш да бидат на своите места каде се распоредени и секогаш да бидат на лесно пристапни и видни места;
- Го известуваат стручното лице и директорот од Музејот за приметени дефекти, недостатоци и неисправности кај апаратите, хидрантите и другата противпожарна опрема и средства, како и системот за дојава на пожар и видео надзор;
- Во случај на појава на пожар, пристапуваат кон негово гасење или локализирање, а за истото ги известува надлежните во Музејот. Доколку се работи за поголем пожар, бараат помош од вработените и од противпожарната бригада на град Штип.
- Забрануваат веднаш на самото место, пушење и употреба на отворен пламен на секое место каде тоа не е дозволено.
- Наредува, лесно запаливите и експлозивните материи, да се стават во метални ормари и да се отстранат електричните решоа и други грејни тела, кои не се наменети за службени потреби или неправилно се користат;
- Редовно ја контролира електричната и водоводната инсталација, ги запира славините што течат, ги гаси непотребните светла и друго;
- При извршување на работи во Музејот со апарати за заварување, алати што искрат и други средства кои можат да предизвикаат пожар или експлозија, да присуствуваат опремени со соодветни уреди, техничка опрема и средства за гасење на пожари.
- До директорот на Музејот, ги пријавуваат вработените кои не ги почитуваат правилата за заштита и спасување од пожар, експлозии и опасни материи.

2.8. Права и обврски на хаус мајсторот

Член 14

Хаус мајсторот, во Музејот ги има следните права и должности:

- Целокупната електрична, громобранска, водоводна, топловодна (парно греење), вентилациона и друга инсталација да ја одржува во исправна состојба;
- Електричните апарати, машини, печки и друго да ги одржува во исправна состојба, а во случај на неисправност да ги отстрани од употреба, до нивно повторно доведување во исправна состојба;
- Врши контрола и ги одржува во исправна состојба хидрантите за противпожарна заштита во Музејот и кај надлежните во Музејот пријавува поголеми дефекти за да се повика сервисна служба;
- Укажува на можни последици, од употреба на неисправни електрични машини и апарати;
- Во случај на потреба, а по налог на директорот на Музејот, врши и други работи во врска со заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи.

2.9. Права и обврски на економ-домаќинот

Член 15

Економ домаќинот, како работник во чија надлежност е набавка, чување во магацин и задолжување на работници со одреден вид на материјали, одговорен е за спроведување на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи, во границите на своите овластувања.

Економ домаќинот во врска со заштитата од пожари, експлозии и опасни материи ги има следните права и обврски:

- При задолжување на работниците со лесно запаливи материјали, им укажува за потребата да се придржуваат кон упатствата за чување, ракување и користење на истите;
- Води грижа за правилно складирање на лесно запаливи и експлозивни материјали во магацинскиот простор на Музејот;
- По налог на директорот, врши и други работи од областа на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи.

2.10. Права и обврски на работниците за одржување на хигиена и општи работи во Музејот

Член 16

Работниците за одржување на хигиена и вршење на општи работи во Музејот, ги имаат следните права и обврски:

- Редовно чистење и проветрување на работните, изложбените и други простории во Музејот, во Уметничка Галерија Безистен и во куќата на Славчо Стојменски;
- Редовно собирање на отпадоците од хартија и друг лесно запалив материјал и однесување на определено место, до негово транспортирање надвор од објектот;
- Доколку при извршувањето на работата, забележат предмети кои можат да предизвикаат пожар, веднаш ги известуваат одговорните во Музејот;

- Општиот работник, ја расчистува сувата трева и другите лесно запаливи материјали од дворното место и ги изнесува на определено место за тоа;

3. ЈАВУВАЊЕ И ПОСТАПКИ ПРИ ПОЈАВА НА ПОЖАР

Член 17

Секој работник во Музејот, кој ќе забележи непосредна опасност од настанување на пожар или експлозија или пак ќе забележи пожар, должен е веднаш да ги известува работниците кои се наоѓаат во непосредна близина, или доколку има потреба ги известува и другите работници со активирање на рачните јавувачи за дојава на пожар, да ја отстрани опасноста, односно да го изгасне пожарот, ако тоа може да го стори без опасност за себе и за другите.

Доколку работникот неможе сам да ја отстрани опасноста, односно да го изгасне пожарот, должен е веднаш да ги известува работниците за обезбедување на Музејот и да побара помош од другите работници.

Член 18

Работниците за обезбедување, кои вршат противпожарна заштита во Музејот, по дознавање за пожар преземаат мерки за гасење на пожарот и раководат со акцијата за гасење.

На местото на пожарот, донесуваат потребен број и вид на противпожарни апарати и по потреба ја приклучуваат хидрантската мрежа, ако е во близина.

Во случај да пожарот е од поголеми размери, веднаш ги известуваат сите вработени и надлежните во Музејот усмено, со помош на мегафон или со вклучување на системот за дојава на пожар и ја известуваат територијалната противпожарна единица, односно противпожарната бригада на град Штип.

Член 19

При настанување на пожар, непосредните раководители мораат да спречат појава на паника меѓу работниците, а водичите и обезбедувањето помагаат да се спречи паника кај посетителите во изложбените сали.

На местото на пожарот може да се наоѓаат само потребниот број на работници за гасење, а другите работници помагаат со донесување на ПП апарати и извршување на други потребни задачи.

Член 20

По секој пожар, на опожареното место по налог на директорот или програмските директори од страна на работниците за обезбедување на Музејот, се поставува континуирано дежурство на кое обезбедувачите ќе бидат опремени со соодветни уреди, опрема и средства за гасење на пожари и за спречување на повторно појавување на пожарот, со време на траење во зависност од потребите на опожарениот простор.

Ако пожарот е изгаснат во текот на ноќно време, дежурството треба да трае се до наредниот ден.

Противпожарно дежурство се организира при заварување, употреба на отворен пламен или алат што искри во простор кој не е погоден за таква намена, доколку постои зголемен ризик за настанување на пожар.

За опожарениот простор, од директорот на Музејот се формира комисија која врши увид и ги испитува причините за појава на пожарот, а одговорните лица се грижат за непречена работа на работниците и сочувување на траговите за настанатиот пожар.

4. ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАР

Член 21

За откривање на пожари, во Музејот се поставени уреди и инсталации за заштита од пожари - систем за дојава на пожари со две противпожарни централи и јавувачи.

За гасење на пожари Музејот располага со противпожарна опрема, противпожарни апарати, противпожарни хидранти и други средства, согласно пропишаните стандарди.

4.1. Противпожарни апарати

Член 22

Противпожарните апарати во Музејот се поставени во: сите работни простории, работилници, депоа, лаборатории, изложбени сали и други простории, како и во моторните возила.

Бројот на противпожарни апарати во објектот, односно просториите на Музејот се одредува според површината на објектот и неговото пожарно оптоварување (ниско, средно и високо), а се поставуваат на видни и лесно пристапни места.

Музејот располага со противпожарни апарати од типот S-6, S-9.

Одржување, сервисирање и испитување на ПП апаратите се врши најмалку еднаш до двапати годишно, во зависност од местоположбата и изложеноста на атмосферски влијанија.

Сервис и контролно испитување на противпожарните апарати во Музејот, може да вршат правни лица кои ги исполнуваат законските услови за таква работа и да поседуваат потребно овластување од Дирекцијата за заштита и спасување, а вработените лица да имаат положено стручен испит.

4.2. Хидранти и хидрантска мрежа

Член 23

Во просториите на Музејот поставена е внатрешна хидрантска мрежа, која се напојува од градската водоводна мрежа, а преставува збир на градежни објекти и уреди со кои водата од изворот за снабдување со вода, се доведува со цевоводи до хидрантските приклучоци кои непосредно се користат за гасење на пожари.

Музејот не располага со надворешни хидранти.

Проточниот капацитет и притисок на вода во хидрантската мрежа, се испитува најмалку еднаш годишно, од страна на овластени правни лица.

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАР, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

Член 24

Мерки за заштита и спасување од пожар , експлозии и опасни материи во Музејот се:

1. Општи заштитни мерки;
2. Заштитни мерки во управната зграда, влезниот хол и работните простории во зградата;
3. Заштитни мерки во музејските депоа и трезорот;
4. Заштитни мерки во изложбените простории;
5. Заштитни мерки во Централна конзерваторска лабораторија;
6. Заштитни мерки во библиотеката и просториите за документација;
7. Заштитни мерки во подрумските простории (магацини, гаража и други простории);
8. Заштитни мерки во Уметничка Галерија Безистен;
9. Заштитни мерки во работолница за маркетинг, со печка за печење на музејски материјал и предмети;
10. Заштитни мерки во столарската и други работилници во Музејот.

5.1. Општи заштитни мерки

Член 25

Општи заштитни мерки претставуваат, дејствија и активности што се преземаат во Музејот, со цел да се избегнат евентуални опасности од пожар, експлозии и други штетни последици по материјалните добра, движното културно наследство и животите на работниците во Музејот.

5.2. Заштитни мерки во управната зграда, влезниот хол и работните простории во зградата

Член 26

Заради превентивна заштита од пожар, експлозии и опасни материи во Музејот, потребно е да се набават противпожарни апарати и да се постават на сите катови и нивоа, на видни и пристапни места.

Член 27

Влезот во зградата на Музејот , холот на приземјето и скалите, треба да бидат во секое време слободни и лесно пристапни.

На овие места се забранува секакво складирање на материјали и други средства.

Член 28

Се забранува пушење во сите работни и други простории, а знаци за забрана се поставуваат на видни места.

Освен со дозвола за службени потреби, забрането е внесување на лесно запаливи течности во Музејот.

Забрането е чистење на подовите и на други простори и предмети со запаливи течности.

На сите работници, им се забранува палење на хартија и други запаливи материјали во работните и други простории на Музејот.

Член 29

Поправки на електричната инсталација може да врши само стручно лице, хаус мајстор-електричар.

Решоа, грејалки и други грејни тела, може да се употребуваат само со одобрение на директорот, за службени потреби и под контрола на корисникот.

При напуштање на работните простории, работниците се должни да го исклучат светлото, ако употребувале грејни тела за службени потреби, да проверат дали истите се исклучени и прописно оставени на определените места.

По завршувањето на работното време во Музејот, работниците за обезбедување се должни да направат контрола во сите простории и доколку има заборавено светло, некој предмет или средства кои можат да предизвикаат пожар или експлозија, должни се да ги исклучат или отстранат.

5.3. Заштитни мерки во музејските депоа и трезорот

Член 30

Во депоата и трезорот се забранува употреба на грејалки и други грејни тела, а по завршувањето на работата ракувачите во депоата се должни да направат проверка и да го изгаснат светлото.

Се забранува влез на невработени лица и на лица вработени во Музејот, што немаат работни обврски во депоата.

За секое влегување и излегување во депоата и трезорот се води евиденција.

Мерките за забрана во депоата и трезорите се истакнуваат на видни места, со соодветни предупредувања и знаци за забрана.

Заради превентивна заштита од пожари и експлозии во депоата и трезорот, се постават потребен број на противпожарни апарати.

5.4. Заштитни мерки во изложбените простории

Член 31

Заради обезбедување од пожари, експлозии и опасни материји во изложбените сали, Музејот има поставено систем за навремено откривање и јавување на пожари, како и определен број на противпожарни апарати, поставени на видни и достапни места, со определен број на ПП хидранти.

Во изложбените сали, забрането е пушење и фрлање на отпадоци.

Член 32

Водичите во изложбените сали, должни се да се грижат за посетителите, да ги опоменуваат да не се доближуваат поблиску од определената граница до експонатите, за да не се активира системот за провала и кражба и да не ги допираат експонатите.

За секоја поединечна или групна посета, водичите со редовни контроли и укажувања се грижаат посетителите да не внесуваат запаливи или експлозивни средства, за да не дојде до предизвикување на пожар.

Член 33

Музејот, потребно е да го задолжи музејското обезбедувањето, кое дел од своите работи ги извршува во посебна просторија каде се сместени системите за заштита, односно централата за дојава на пожар и мониторинг системот, постојано во просторијата на обезбедувањето да има присутен најмалку еден обезбедувач, кој ќе врши контрола на камерите и системот за дојава на пожари.

Во просторијата на обезбедувањето, каде е сместен мониторинг системот и другите системи за заштита, не е дозволено влегување и престој на вработени лица кои немаат одобрение за тоа, како и влегување на посетители и странки.

5.5. Заштитни мерки во Централна конзерваторска лабораторија

Член 34

Во просториите во кои се извршуваат работи со лесно запаливи и опасни материи, заради заштита од пожари, експлозии и опасни материи се поставуваат уреди и се обезбедуваат средства за навремено откривање и јавување на пожари и се поставува соодветен број и вид на противпожарни апарати.

Во просториите од став 1 на овој член влегуваат:

- Конзервација на керамика, метал и дрво;
- Конзервација на икони и фрески;
- Конзервација на текстил и
- Фото лабораторија.

Во напред наведените простории, се применуваат и мерките за заштита и спасување од пожари и експлозии, предвидени со посебните законски прописи, кои ја регулираат материјата за употреба и ракување со лесно запаливи, експлозивни и опасни материи материјали.

Член 35

Во работните простории наведени во став 2 на член 24 од овој Правилник се забранува пушење, а на работните места каде што при извршувањето на тековните работи се користат грејни тела, има употреба на отворен пламен, алати што искрат, запаливи и експлозивни материи, вршителите на работите се должни да посветуваат посебно внимание за заштита од пожар, а работите да се извршуваат од страна на претходно обучени работници.

Во напред наведените простории, се забранува влегување и задржување на невработени и други надворешни лица без одобрение од директорот на Музејот и раководителот на лабораторијата.

Мерките за забрана се поставуваат на видно место, со соодветни знаци за предупредување и забрана.

Член 36

Лесно запаливите материјали, се чуваат во посебни простории опремени со метални ормари, специјално за таа намена.

Во работните простории во кои се користат лесно запаливи и експлозивни средства, потребно е да се постави соодветен систем за проветрување.

5.6. Заштитни мерки во библиотеката и просториите за музејска документација

Член 37

Како превентивни и заштитни мерки во библиотеката и просториите за музејската документација, се предвидуваат:

- Опремата со полици, витрини, пултови, плакари, завеси и слично да бидат од незапалив материјал, согласно постоечките стандарди;
- Се забранува чување и складирање на амбалажа и друг непотребен материјал во библиотеката и просториите за музејската документација;
- Забрането е пушење и употреба на грејалки, решоа и други грејни тела;
- Се забранува чување на корпи за одпадоци во просториите на библиотеката и просториите на музејската документација кои се заклучуваат
- Знаци за забрана се поставуваат на видни места;
- Во просториите на библиотеката и музејската документација вградени се јавувачи за откривање и дојава на пожари.

5.7. Заштитни мерки во подрумските простории на Музејот (магаџини, гаража и друг простор)

Член 38

Како превентивни и заштитни мерки за спречување и отстранување на пожари, експлозии и опасни материи во подрумските простории се определуваат:

- На видни места да се постават одреден број и вид на противпожарни апарати;
- Поставената хидрантска мрежа во напред наведениот простор и Музејот, да биде лесно пристапна и во исправна состојба;
- Пристап на вработени и невработени лица во трафостаницата и котларата на Музејот е забранет, а ракувањето и одржувањето во/на истите да го вршат стручни лица определени од директорот на Музејот.

5.8. Заштитни мерки во Куршумли ан

Член 39

Како превентивни заштитни мерки заради спречување и отстранување

на пожар, експлозии и опасни материи во просторот на Уметничка Галерија Безистен се определуваат:

- Поставување на потребен број и вид на ПП апарати;
- Одржување во исправна состојба на електричната и друга инсталација;
- Редовно чистење и одржување на просторот;
- Забрането е палење на оган, внесување и користење на лесно запаливи експлозивни материјали и средства, без одобрение од директорот на Музејот или лице определено од него.
- Забрането е пушење.
- Знаци за забрана за пушење се поставуваат на видни места.

5.9. Заштитни мерки во работилницата

Член 40

- Забрането е пушење и употреба на запаливи и експлозивни материи;
- Забранет е влез на невработени лица;
- Просторијата е обезбедена со уреди за дојава на пожар.

5.10. Заштитни мерки други работилници во Музејот

Член 41

Како превентивни мерки за заштита и спасување од пожари и експлозии, што треба да се преземат во другите работилници се:

- Забрането е пушење, употреба на отворен оган и светилки со пламен, решоа и други грејни тела и апарати, како и лесно запаливи материјали и средства што можат да предизвикаат пожар или експлозија;
- Во работилниците на лесно пристапни и видливи места да бидат поставени противпожарни апарати;
- Знаци за забрана се истакнуваат на видно место;
- Забранет е пристап на невработени лица;
- Работилниците се обезбедени со систем за дојава на пожар.

6. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ

Член 42

Забранета е употреба на поправани, неисправни и предимензионирани осигурувачи, како и поставување на провизорни електрични инсталации.

Замена на електричните осигурувачи или други работи од електричната инсталација, може да врши само овластен електричар како стручно лице.

Покрај секој осигурувач/склопка мора да бидат поставени ознаки на кое струјно коло припаѓаат

Член 43

Најмалку еднаш годишно, а по потреба и почесто треба да се изврши детален преглед на сите електрични инсталации и уреди, а најдените недостатоци треба веднаш да бидат отстранети.

6. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ КАЈ ГРОМОБРАНСКАТА ИНСТАЛАЦИЈА

Член 44

Музејот како објект во кој покрај работниот персонал и материјалните вредности е сместено и движно културно наследство, за заштита од пожар и експлозии мора да биде обезбеден со громобранска инсталација.

За таа цел е поставена инсталација за атмосферски празнења, односно фаќач со уред за рано стартување.

Член 45

Мерење и испитување на заштитно заземјување на громобранската инсталација се врши на секои три години.

Мерење и испитување се врши и после секоја поправка или преправка на громобранската инсталација, или по удар на гром.

Громобранската инсталација мора да биде така изведена да атмосферското празнење се врши во земјата, без штетни последици.

8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 46

Овој Правилник, стапува во сила осмиот ден од денот на неговото донесување и објавување на огласна табла во Музејот.

Член 47

Измени или дополнувања на овој Правилник, се вршат на начин и постапка како и за неговото донесување.

Член 48

Со стапувањето во сила на овој Правилник, престанува важноста на Правилникот за заштита од пожар број 01-459/2 од 20.06.1991 година.

Национална установа
Завод и Музеј Штип
Управен одбор

